

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Димитар Спасески од Охрид УП2 09-166/20 од 23 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-363 од 19 јуни 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-363 од 19 јуни 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
4. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Димитар Спасески од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-166/20 од 23 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-363 од 19 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Охрид поради непостоење на технички услови за приклучок.

Барањето е за приклучок за пумпа, а доставено е соодветно Решение за земјиштето. Според Електродистрибуција, објектот е на 300m од нисконапонска мрежа, 1km од Трафостаница ТС Лескоец 1 и нема урбанистичка документација за тоа подрачје.

Во Приговорот е наведено дека жалителот е спремен на свој трошок да влече внатрешен приклучок.

На 28 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-166/20 од 23 септември 2020 година со прилог:
 - БСП-1 Образец од 3 јуни 2020 година
 - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-363 од 19 јуни 2020 година
 - Потврда дека жалителот има потреба од поставување електрична пумпа за вода, бр. 26-4686/2 од 2 јуни 2020 година издадена од Општина Охрид
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од МЗШВ – ПД Охрид,
2. Одговор на Приговор од 28 септември 2020 година со прилог:

На седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави дополнителна документација – доказ за сопственост на земјиштето, ГИС скица и информација за потенцијални баратели во околината.

На 17 ноември 2020 година Електродистрибуција достави:

- Имотен лист бр. 1299 за КП бр. 558 и 599/2, КО Лескоец,
- GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Од горенаведеното и доставените докази и прилози се утврди дека жалителот поседува комплетна документација, а за реализација на приклучокот постои техничко решение и истиот треба да се третира како стандарден приклучок.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –166/20
19 ноември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски